## ПРОВЕРКА НА СТАТУС НА БАРАЊЕ ВО МЕОС

-

- Во МЕОС, во делот Управување со одобренија се кликнува на Пребарувај барања.

94.00				
Почетна страница				1
» Почетна страница				
Управување со одобренија	Барања			and the
Поднеси барање	Dupuibu			12
Барање за измена на издадени одобренија	CLIS	REG	ACC	25 11 12
Пребарувај барања				- disc
Пребарувај одобренија	CLIS - Laboratory	User Registration	My Account	And the second division of
Управување со ОЕО				and the second second
Корисни функции	GMS	TDP	ARS	-
		Textes Destanting Dessenting		

Во паѓачкото мени кај Вид на барање со клик се одбира видот на поднесеното барање

34 . CU2		
Пребарување на барање за одобрение		
» Пребарување на барање за одобрение		
Критериуми за пребарување		1 Per-
Пребарај според ARN ARN	Пребарај Сарање	5 5
Пребарај според други критериуни Вид на барање	~	
Подила на баранне Далут на регострација ка Далут на регострација до Статус Мал производител на пиво Мал производител на вино Мал производител на вино	Привовенно са изростване на израства са страна на царинска отрани водина за изростване на израства са страна на царинска отрани саровена за определяте израствате на израствата приманита за стои, гражелина со нале содобение за определяте израствате на израствата приманита за стои, гражелина со нале содобение за определяте израствате на приманита посталка содобение за определяте израствате на приманита израствата. И колучина со нале содобение за определяте израствате на приманита и стои, гражелина со нале содобение за определяте израствате на приманита и стои, гражелина со нале содобение за определяте израствате на посталки содобение за определяте на царинска посталки со нале на за селотране на сароствате на транити посталки приманита са страна на сароствате на приманита и стои, гражелина со нале содобение за определяте на сористи на симанита и сили, гражелина со нале содобение за определяте за силитиране на подносталка и содобение за определяте на сароствата на приманита иза стои, гражелина со нале содобение за определяте на сористи на сили посталки содобение за определяте на сароствата на приманита и сили на содобение за определяте на сористи на сили посталки разната на сористи на сористи на сили посталки содобение за сористи на сили посталки и содобение за сористи на сили посталки и содобение за сористи на сили на сористи на сили посталки содобение за сористи на сили на сористи на сили на сористи на содобение за сористи на сили посталки и содобение за сористи на сили посталки и содобение за сористи на сили на сили на сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сили на содобение за сили на сили на сили на сил	аничин пат иси со галеми контејнери ористење на пропишан возен ред
	Барател за пократ на акциза Барање за издавање на одобрение за повластен корисник Одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти	
/WEB-INF/views/applf'orAuth/searchApplf'orAuth/searchApplf'orAuth.shtml	Одоорение за дистриоутери, трговци на големо и трговци на мало со акцизни производи Корисници на акцизни марии Земјодалци – мали производители на жестоки алкохопни пијалаци	

- По одбирањето на видот на барање, се кликнува на Пребарај барање

		1
» Пребарувањ	е на барање за одобрение	100
	Критериуни за пробарување Пебарај според АКИ АКИ Пребарај според други критериуни Вид на барање Датун на репстранја да Датун на репстранја да Стагус Кап праковарител на вино Мап праковарител на вино Мап праковарител на вино Мап праковарител на вино	
	Избриши Пребарај барање	

- Се појавува листа со поднесени сите видови и подвидови на барања и статус на истите

Статус Регистрирано има барањето кое е поднесено во МЕОС а кое не е во постапка на одобрување, одбивање или измена

	i i	Сонтернуми за пребаруван-	•				and the second
		Defanai cooper APN	•				155
							5 50
Contraction of the second		ARN	Пребарај барање				- the
		Пребарај според други к	ритериуми				
		Вид на барање	Барател за поврат на акциза	~			and the second second second
		Подвид на барање		•			
and the second		Датун на регистрација од Датун на регистрација до					
		Статус		~			
		Мал производител на пиво					
		Мал производител на вино Мал производител на жесто					
		The report of the sector					
				Избриши Пребарај бар	ање		
					Запис	си на една страна: 20 🗸	
		Вид на барање	Подвид на барање *	Датум на регистрација	Статус •	Дејства	
	ARN *				Expansion		
	ARN * MK2000000000000008931	Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно маспо во процес на производство	10.12.2020	регистрирано	Приказ	
	ARN * MK2000000000000000008931 MK2000000000000000855	Барател за поврат на акциза Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло во процес на производство Гориво за индустриски цели	10.12.2020 23.11.2020	регистрирано Барањето е одобрено	Прежаз	

 Доколку при обработка на барањето се констатираат одредени неправилности во самото барањето или недоставени документи, царинскиот службеник става забелешка во барањето и барањето добива статус Побарани се дополнителни податоци.

	1	Пребарај според ARN ARN	Пребарај баран	se .			ste
		Пребарај според други Вид на барање Подвид на барање Датун на регистрација од Датун на регистрација од Статус Мал производител на вик Мал производител на же	я критеритуны Барател за повраг на анциса о	v v	Sopaj (Sapane		
e.							
<u>e</u>					Заги	си на една страна: 20 🗸	
<b>e</b>	<u>ARN</u> •	<u>Вид на барање</u> *	Подажа на барање *	Д <u>атум на</u> регистрација Ф	Запи <u>Статус</u> <sup>е</sup>	си на една страна: 20 🗸	
•	ARN ° MK2000000000000008942	Вид на барање <sup>Ф</sup> Барател за поврат на алдиза	<u>Поденя на барање</u> <sup>9</sup> Корисинци на обележано тако масло во процес на производство	Д <u>атум на</u> регистрација Ф 10.12.2020	Запи Статус <sup>Ф</sup> Побарани се дополнителни педатоци	си на една страна: 20 🗸 Дејства Приказ	
	ARN * Mx20000000000000000931 Mx20000000000000000931	Вид на барање Ф Барател за поврат на акциза Барател за поврат на акциза	Полики из безоти <sup>в</sup> Користици на облататите по изото во процес на произпасто Користици на облататите по изото во процес на	<mark>Датум на регистрација</mark> Ф 10.12.2020 10.12.2020	Запи Статус * Побарани се дополнителни податоци Баральето е одобрено	си на една страна: 20 🗸 Дејства Приказ Приказ	
	ABN <sup>9</sup> Mx20000000000000008542 Mx20000000000000008531 Mx2000000000000000008555	Вид на барање <sup>Ф</sup> Барател за поврат на акциза Барател за поврат на асциза Барател за поврат на акциза	Полема на безопие <sup>е</sup> Корисинци на обегаласни грани засли во процес на Корисинци на обегаласна гора засли во процес на Порина за издуствусто и доли	<mark>Латум на</mark> регистрација 10.12.2020 10.12.2020 23.11.2020	Зали Статус <sup>9</sup> Побарани се дополнителни податоци Бараньето е одобрено Бараньето е одобрено	си на една страна: 20 🗸 Дејства Пеихаа Пеихаа	

За да се видат забелешките, се кликнува на Приказ, по што се отвора барањето. Следен чекор е да се кликне на Историјат

-

	• Пребаруване на баране за сазбрение / Прикази баране IM2200000000000000000000000000000000000	Meropular Alferra 🕥
	Апти: ИК20000000000000009942 Референтите Број: 20201210-13757-254 Базран е ди ка одобрените: Баране са зилиена или обновутање на опластување Побаран или за одобрените: Барател за поврат на акциза Ви да по перетат: Корсилици на обелекато гасо на кло око по процес на производство	
	Баратол: ССНОС ДОО Сколје Датул на регистрација: 10.1.2000 Статус на баранае : Побарана се дополнитолни податоци Израдено одобрение: Магаловского одобрение:	
-	Царински орган на издавање Инсонски Цантратна Утрава Царинска испостава за надуладување Блозового Центратна Утрава	

 По одбирање на Историјат се појавува следниот екран. Се кликнува на Приказ кај статусот Побарани се дополнителни податоци

Acicza: Cizro: 3sferreux Power handstare (gapese Deprese   Pawer benczpanie Paricipipane ka Espane Espanesto penicipipane (gapese) Penicipipane ka (gapese) Bodene ka (gapese) <th>Carlos and Carlos and C</th> <th></th> <th></th> <th>Вкупно редови: 4</th> <th></th> <th></th>	Carlos and C			Вкупно редови: 4		
Ранко плекурани. Репистрирание на Барането е рапистрирание на баранее на баранее на баранее 2000-13-10 133-29 Дежаз		Дејства	Време на настан	Забелешки *	Ctatyc *	Деіство •
2020.42.10		Поихаз	2020-12-10 13 38 29	Регистрирање на барање	Барањето е регистрирано	Рачно внесување: Регистрирање на барање
Порахата е испратена Барањето е регистрирано AUOISA (Барање за издавање на Барател за поврат на акциза) пратени 133/62-90 Приказ	Statement of the local division of the local	Приказ	2020-12-10 13:38:29	AU015A (Барање за издавање на Барател за поврат на акциза) пратени	Барањето е регистрирано	Пораката е испратена
Порагата е примена Барањето е регистрирано АЏО98А (Регистрирана барање за одобрение) примени 2020-12-10 13.38.30 Деиказ		Приказ	2020-12-10 13:38:30	АU098А (Регистрирана барање за одобрение) примени	Барањето е регистрирано	Пораката е примена.
Пораката е примена Поборати со дополнителии притеки АИ030A (Барање за пораток кој недостакува од барањето за одобремне) 2020-12-16 рокказ		Понказ	2020-12-16 09:57:19	АU030A (Барање за податок кој недостасува од барањето за одобрение) примени	Побарани се дополнителни. податоци	Пораката е примена
Записи на една страна: 20	20 🗸	и на една стран	Запися			
				Normal New York Control of Contro	and the second second second	

- Се појавува барањето со дополнителни табови како на сликата поддолу.

			1 AL
	Пребарување на барање за одобрение Прикажи барање МК2000000000000008942 Историјат на барање Верзија на барање		
-	»Увид во историјат на настанот	Претходен настан	
10	Историјат на верзија 16.12.2020 09:57:19 Поврзани дејства: А00304 ( <u>Бирина си пов</u> аток кој недостакува од борањето за одобрение) примени		137 /
	Датум на верзија AU030A AU030A (XML)		15 Martin
- Chicas	ARN: NK2000000000000008942 Pedepenten Gool: 20201210-133752-254		Alter
	Барање за вид на одобрение: Барање за измена или обновување на овластување Побаран вид на одобрение: Барател за поврат на акциза		
	Вид на поврат: Корисници на обележано гасно масло во процес на производство		
	Барател: СЕМОС ДОО Скопје Датум на регистрација: 10.12.2020		
	Статус на барање: Побарани се дополнителни податоци Издадено одобрение: МК2000000000000833		

- За да се видат забелешките, се кликнува на вториот таб AU030A каде се прикажани бараните податоци

» увид во историјат на настанот			Претходен настан	Следен настан
Историјат на верзија 16.12.2020 09:57:19 Поврзани дејства: АЏ030A (Барање за подато	к кој недостасува од барањето за одобрение	2) примени		
Датум на верзија AU030A AU030A (XML)				5.6° 5100-
Applicant tra	der T N	IN õpoj Iame	MK4030995201560 CEMOC ДОО Cxonje	
Царински о	рган за издавање р	еферентен број	Централна Управа	The second s
Недостасув	аат податоци	атум на барање за дополнителни податоци	2020-12-24	
	c	пис на податоци кои недостасуваат	Варањето е потребно е да се дополни со "одкумент со појаснување за хох. поврда за хох Дополнувањето е потребно да се изврши најдоцна до 24.12.2020 При поднесување на одраните документи потребно е да се повикате на вроивскиот број 15-хоосхи20, под во је	

- Доколку се потребни измени во барањето, во тој случај се пристапува кон измена на барањето (опишано погоре во оваа насока)

		1 Alexandre
	Пребарукание на барание за сасбрение) Прикажи барание МК2000000000000000000000000000000000000	
Not a	» Приказ на барање 	Историјат Дејства 🌑
SA	Асли: инсоородоодоодоодоодоодоодоодоодоодоодоодоо	Барање за поништување на Барањето
	Барател: СЕНОС ДОО Схолје Датун на регистрација: 10.12.2020 Статус на брање: Побарањи се дополнителни податоци Издадено одобрение: <u>МС2000000000000033</u>	
	Царински орган на издавање Истобово и Центратиа Уграва	
	Царинска испостава за надгледување Иссовово 🗸 Централна Управа	

 Барањето во постапка на обработка со придружните документи менува статус од "Регистрирано" во "Прифатено", "Предлог за одобрување" и "Одобрено" кое е конечна позитивна одлука по барањето

		Вид на барање Подвид на барање Датум на репистрација ј Датум на репистрација ј Статус Мал производител на ви Мал производител на ви	Барател за ловрит на акциза 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	V V			
-				Избриши Пребарај баран	bê		
o							
-	9				Запис	си на една страна: 20 💌	
•	ADN *	Рид на барања 🕈	Поляна на Барања 🕈	Датум на регистрација	Cranus *	Пеістпа	
	MK20000000000000000008931	Барател за поврат на	Корисници на обележано гасно масло во процес на	¢ 10.12.2020	Барањето е	Приказ	
-	MK20000000000000088C5	акциза Барател за поврат на	производство Гориво за индустриски цели	23.11.2020	Барањето е одобрено	Приказ	
=	MK200000000000008719	акциза Барател за поврат на акциза	Посебни субјекти за официјални потреби	16.10.2020	Барањето е одобрено	Приказ	
•		Uniquida					
		Вид на барање Подвид на барање Датум на репистрација и Датум на репистрација и Статус Мал производител на ви Мал производител на ж	Esparten za nosport wa akujusa so eo vieto vieto vi	¥ ¥			
2				Избриши Пребарај баран	90		
-	4						
					Запис	си на една страна: 20 🗸	
	ARN *	Вид на барање	Подажа на барање * Датум на	а Стат	<u>«</u> •	Дејства	
-	MK2000000000000000000000000000000000000	Барател за поврат на К	орисници на обележано гасно масло во процес 10.12.202 на произволство	0 Предлог за одобрупање На одобрупање	на барање (Издавање	Приказ	
8	MK20000000000000088C5	Барател за поврат на акциза	Гориво за индустриски цели 23.11.202	0 Барањето е	одобрено	Приказ	
-	MK2000000000000008719	Барател за поврат на акциза	Посебни субјекти за официјални потреби 16.10.202	0 Барањето е	а одобрено	Приказ	
					Запис	си на една страна: 20 👻	
		Вид на барање Подици на барање Датун на регистрација и Датун на регистрација и Статус Мал производител на пи Мал производител на ж	Esparten se notipar ne anyuca Se Se S	v v HSSpear PpeSapi Sapa	æ		
	0						
-					Запис	и на една страна: 20 🗸	
đ	ARN *	Вид на барање	Подвид на барање	Дату <u>м на регистрација</u> •	Статус *	Дејства	
	MK2000000000000000000000000000000000000	Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло во процес на производство	10.12.2020	Барањето е одобрено	Приказ	
•	MK200000000000000008931 MK200000000000000088C5	Барател за поерат на акциза Барател за поерат на акциза	Корисници на обележано гасно масло во процес на производство Гориво за индустриски цели	10.12.2020	Барањето е одобрено Барањето е одобрено	Приказ	

- Конечни негативни одлуки по барањето добиваат статус "Барањето е одбиено" или "Барањето е откажано".